

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 120 Год. LXVI | Понеделник, 13 септември 2010 Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2332. Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за изведување на клиничката настава..	2	2335. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	3
2333. Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите.....	2	2336. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	3
2334. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	3	2337. Решение за прогласување на квалификуван потрошувач на природен гас	5
		2338. Листа на категоризирани спортисти – Спортска надеж.....	6
		Огласен дел	1-48

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
2332.

Врз основа на член 99 став 10 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09 и 115/10), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА
ИСТАКНАТИОТ СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКАТА
ОД СООДВЕТНАТА ОБЛАСТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА КЛИНИЧКАТА НАСТАВА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за изведување на клиничка настава.

Член 2

За истакнат стручњак од практиката од соодветната област се смета лице кое:

- има најмалку високо образование;
- има најмалку 10 годишно работно искуство во соодветната област; и
- да е истакнат стручњак во соодветната област и да има постигнувања во практичната примена на научните знаења во дадено поле.

Член 3

Одлука за стекнување на статус на истакнат стручњак од практиката за изведување на клиничка настава донесува Комисија формирана од наставно-научниот совет на единицата на високообразовната установа, согласно Статутот на високообразовната установа, врз основа на одредбите од член 2 од овој правилник.

Член 4

Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за изведување на клиничка настава („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/09).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6693/1
10 септември 2010 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

2333.

Врз основа на член 99 став 11 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09 и 115/10), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и условите за организирање на практична настава на студентите.

Член 2

Практичната настава не може да трае помалку од еден ниту повеќе од осум часа во денот.

Член 3

Од страна на високообразовната институција се обезбедуваат услови во соработка со соодветни субјекти за изведување на практичната настава.

Член 4

Во текот на реализацијата на практичната настава студентот треба да е под надзор на ментор од високообразовната установа, кој одговара за успешно реализирање на практичната настава.

Член 5

Студентот за време на реализацијата на практичната настава води дневник за секојдневните активности.

Член 6

Пред почетокот на практичната настава од страна на високообразовната институција се известува студентот и му се издава документ-потврда за негово упатување до организацијата-установата каде ќе се реализира наставата, потпишана од деканот/директорот.

По завршувањето на практичната настава, студентот ја врќа потврдата од став 1 на овој член на единицата на високообразовната установа заверена од организацијата-установата.

Член 7

Високообразовните установи, согласно овој правилник, ќе извршат изменување и дополнување на постојните студиски или предметни програми, во кои што ќе се определи обемот и времетраењето на практичната настава која не може да биде пократка од 30 дена, како и начинот на нејзината реализација.

Член 8

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 71/09).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6694/1

10 септември 2010 година

Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 2334.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Челопек - Општина Брвеница.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за

дел од КО Челопек, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-13218/1

3 септември 2010 година

Скопје

Директор,

Љупчо Георгиевски, с.р.

2335.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Тетово – Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Тетово, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-13219/1

3 септември 2010 година

Скопје

Директор,

Љупчо Георгиевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2336.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 13.09.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 31,158
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 32,609
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 32,214
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 31,713
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 26,042

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 68,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 70,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 57,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 46,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 32,251

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,50	67,00	66,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	69,50	69,00	68,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	57,00	56,50	56,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	45,50	45,00	44,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 21,799 до 22,043
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,485
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 14.09.2010 година.

Бр. 02-1520/1

13 септември 2010 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2337.

Врз основа на член 92 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 9 од Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/07), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 7 септември 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ НА ПРИРОДЕН ГАС

1. ТЕ ТО АД Скопје се прогласува за квалификуван потрошувач на природен гас.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

УП1 Бр. 07-39

7 септември 2010 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

2338.

Врз основа на член 8 став 1 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категоријата спортист-спортска надеж („Службен весник на Република Македонија” бр. 127/08), директорот на Агенцијата за млади и спорт, на ден 31 август 2010 година, објавува

Л И С Т А
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Ред. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Дата, месец, година на раѓање и место
1.	Филип Бранко Глигоров	Роден 31.07.1993г. во Скопје
2.	Тигран Владимир Кандиќан	Роден 11.03.1993г. во Скопје
3.	Столе Марјан Димитриевски	Роден 25.12.1993г. во Куманово
4.	Христијан Јовица Денковски	Роден 15.04.1994г. во Скопје
5.	Дејан Ласте Пешевски	Роден 05.08.1993г. во Крива Паланка
6.	Горан Гоце Николов	Роден 15.09.1993г. во Штип
7.	Виктор Атанас Ангелов	Роден 27.03.1994г. во Дортмунд, СРГ
8.	Бесник Иса Реџеџи	Роден 12.07.1993г. во Скопје
9.	Ваљмир Хиџет Нафиу	Роден 23.04.194г. во Тетово
10.	Мевљан Сами Мурати	Роден 05.03.1994г. во Тетово
11.	Предраг Сашо Савевски	Роден 13.05.1993г. во Тетово
12.	Дамјан Владимир Шишковски	Роден 18.3.1995г. во Скопје
13.	Мухарем Дервиш Адил	Роден 04.05.1994г. во Кичево
14.	Драган Стефановски	Роден 27.03.1994г. во Куманово
15.	Кристијан Томислав Тошевски	Роден 06.05.1994г. во Тетово
16.	Висар Ардит Муслиу	Роден 13.11.1994г. во Гостивар
17.	Дарко Злате Насевски	Роден 21.01.1994г. во Скопје
18.	Дарко Драган Алексовски	Роден 21.01.1994г. во Бања Лука, БиХ
19.	Дино Мирсад Јонуз	Роден 30.04.1994г. во Скопје
20.	Амир Махи Османи	Роден 21.08.1994г. во Тетово
21.	Бојан Горан Ѓорѓиевски	Роден 19.09.1994г. во Скопје
22.	Един Хајриз Скендеровиќ	Роден 22.07.1994г. во Скопје
23.	Шенол Хамди Меди	Роден 17.01.1993г. во Охрид
24.	Христијан Пецо Драгарски	Роден 16.04.1992г. во Битола
25.	Самед Фуад Кадриоски	Роден 20.02.1994г. во Струга
26.	Филип Васил Тимов	Роден 22.05.1992г. во Струмица
27.	Филип Тони Најдовски	Роден 13.09.1992г. во Скопје
28.	Александар Раде Алексовски	Роден 07.01.1992г. во Куманово
29.	Бојан Ивица Ѓорѓиевски	Роден 19.09.1994г. во Скопје
30.	Дејан Марјан Илиев	Роден 25.02.1995г. во Струмица
31.	Елена Диме Наумоска	Родена 06.04.1994г. во Прилеп
32.	Надица Никола Стојанова	Родена 29.06.1994г. во Велес
33.	Гентијана Фестим Рочи	Родена 17.09.1994г. во Струга
34.	Наташа Ордан Андонова	Родена 04.12.1993г. во Неготино
35.	Сијче Ордан Андонова	Родена 27.11.1992г. во Неготино
36.	Цветанка Љупчо Петрова	Родена 07.11.1991г. во Велес
37.	Маријана Владимир Нацева	Родена 16.01.1994г. во Велес
38.	Младена Марјан Петрова	Родена 10.02.1993г. во Кочани
39.	Бојана Славе Иванова	Родена 16.11.1993г. во Гевгелија
40.	Ленче Бошко Андреевска	Родена 13.08.1992г. во Велес

41.	Анета Ванчо Георгиева	Родена 15.02.1994г. во Веница
42.	Станкица Петар Атанасова	Родена 13.09.1994г. во Кочани
43.	Мартина Марјан Димкоска	Родена 18.09.1992г. во Прилеп
44.	Маја Данчо Ангеловска	Родена 12.02.1994г. во Охрид
45.	Владимир Јовица Нелоски	Роден 23.05.1991г. во Скопје
46.	Борјан Цвета Ристовски	Роден 20.02.1992г. во Скопје
47.	Анџелика Љубомир Митрашиновиќ	Родена 25.08.1993г. во Скопје
48.	Арин Еврим Агиќ	Родена 21.01.1993г. во Скопје
49.	Ванеса Ефремчо Василевска	Родена 15.01.1992г. во Кавадарци
50.	Емилија Андрија Крстаноска	Родена 25.05.1992г. во Скопје
51.	Јелена Светислав Антиќ	Родена 17.06.1991г. во Скопје
52.	Бисера Трајче Рајчиноска	Родена 22.09.1990г. во Струга
53.	Џанер Сермет Осман	Роден 12.07.1991г. во Охрид
54.	Марјан Душко Тодоров	Роден 03.05.1991г. во Скопје
55.	Владимир Југослав Диковски	Роден 29.09.1991г. во Скопје
56.	Лефтерија Ванчо Темелкова	Родена 13.03.1993г. во Кавадарци
57.	Александра Драги Стојановска	Родена 25.07.1994г. во Скопје
58.	Ангела Александар Стефановска	Родена 13.12.1991г. во Скопје
59.	Симона Горан Јаневска	Родена 17.09.1990г. во Скопје
60.	Кристина Радимир Шишарица	Родена 11.11.1992г. во Скопје
61.	Андријана Џелал Красниќ	Родена 19.01.1993 г. во Скопје
62.	Елена Методи Каровска	Родена 27.09.1992г. во Кавадарци
63.	Елена Лазар Лазова	Родена 06.08.1992г. во Кавадарци
64.	Александра Зоран Иванова	Родена 30.04.1993г. во Скопје
65.	Ивана Трајче Кметовска	Родена 05.02.1995г. во Скопје
66.	Драгана Будимир Јоловиќ	Родена 31.05.1994г. во Скопје
67.	Маја Љупчо Павловска	Родена 20.5.1994г. во Скопје
68.	Ивона Марјан Мицевска	Родена 13.11.1995г. во Скопје
69.	Софија Драган Лазаревска	Родена 22.05.1995г. во Скопје
70.	Лилјана Таки Хаџилега	Родена 08.06.1995г. во Скопје
71.	Ана Зоран Кирковска	Родена 14.06.1994г. во Скопје
72.	Тања Стојмир Стојановска	Родена 02.09.1996г. во Охрид
73.	Кате Крсте Петкоска	Родена 03.02.1994г. во Струга
74.	Јована Благоја Петкоска	Родена 30.08.1994г. во Струга
75.	Ивона Љупчо Пејковска	Родена 16.11.1995г. во Скопје
76.	Ангела Јорданчо Давиткова	Родена 15.07.1994г. во Скопје
77.	Бусејра Идаверди Даци	Родена 08.05.1994г. во Скопје
78.	Ива Гоко Крстевска	Родена 01.07.1996г. во Скопје
79.	Нена Зоран Трајчевска	Родена 26.11.1994г. во Скопје
80.	Емилија Илија Лазарова	Родена 07.09.1995г. во Скопје
81.	Димитар Зоран Делипетров	Роден 26.03.1992г. во Штип
82.	Андреј Драги Билјановски	Роден 03.12.1991г. во Скопје
83.	Никола Леонид Гајдаџиев	Роден 02.04.1992г. во Скопје
84.	Ненад Драган Станков	Роден 16.01.1992г. во Скопје
85.	Горјан Љубомир Марковски	Роден 16.06.1992г. во Скопје
86.	Иван Горан Јанков	Роден 16.07.1991г. во Скопје
87.	Наташа Драган Антиќ	Родена 01.09.1993г. во Скопје
88.	Цветанка Блаже Срњакова	Родена 14.04.1992г. во Кавадарци
89.	Маја Светлан Трпковска	Родена 27.05.1992г. во Скопје
90.	Моника Цвете Јанеска	Родена 17.05.1993г. во Гостивар
91.	Весна Ацо Саздовска	Родена 05.08.1992г. во Скопје
92.	Марија Љубомир Николиќ	Родена 06.12.1993г. во Скопје
93.	Сара Стеван Стевановска	Родена 28.08.1993г. во Прилеп
94.	Моника Добре Ристовска	Родена 21.07.1992г. во Струга
95.	Моника Сашо Николовски	Родена 05.10.1992г. во СР Германија
96.	Магдалена Тоде Делиоска	Родена 26.03.1992г. во Струга
97.	Бојана Гоко Јованоска	Родена 30.04.1992г. во Струга

98.	Ружица Јованчо Божиновска	Родена 13.06.1992г. во Скопје
99.	Викторија Томе Мурговска	Родена 20.02.1992г. во Битола
100.	Јована Љупчо Јаковлеска	Родена 20.01.1993г. во Кичево
101.	Маринела Грозде Кузманова	Родена 22.03.1993г. во Штип
102.	Ана Оливер Зиковска	Родена 07.08.1993г. во Битола
103.	Ангела Слободан Настевска	Родена 25.10.1993г. во Скопје
104.	Марија Звонимир Прленда	Родена 21.10.1994г. во Скопје
105.	Дори Тихо Чурлинова	Родена 03.06.1992г. во Гевгелија
106.	Ивана Љупчо Ѓоргиевска	Родена 03.03.1993г. во Скопје
107.	Кире Крсте Башевски	Роден 25.05.1992г. во Битола
108.	Дарко Стефанчо Коруневски	Роден 27.01.1994г. во Скопје
109.	Дејан Пепи Манасков	Роден 26.08.1992г. во Крегеј, ФРА
110.	Жарко Тихомир Пешевски	Роден 11.04.1991г. во Скопје
111.	Борјан Миле Маџовски	Роден 08.05.1994г. во Скопје
112.	Бојан Миле Маџовски	Роден 08.05.1994г. во Скопје
113.	Миле Трајче Ордев	Роден 11.08.1991г. во Велес
114.	Марко Николчо Спасиќ	Роден 19.03.1991г. во Куманово
115.	Петре Илија Пеовски	Роден 28.02.1993г. во Кавадарци
116.	Ивица Ладе Лазаревски	Роден 28.12.1991г. во Велес
117.	Марјан Гоко Велков	Роден 12.05.1992г. во Кавадарци
118.	Дарко Слободан Димитриевски	Роден 16.05.1993г. во Велес
119.	Кристијан Томи Стефановски	Роден 12.01.1992г. во Битола
120.	Дарко Бранко Георгиевски	Роден 03.02.1992г. во Скопје
121.	Нино Ацо Ѓуровски	Роден 21.08.1991г. во Скопје
122.	Иван Свонко Стојчовски	Роден 30.12.1993г. во Гевгелија
123.	Кристијан Јордан Јосифов	Роден 26.04.1993г. во Штип
124.	Никола Војне Костески	Роден 22.08.1992г. во Струга
125.	Даниел Сашо Ѓорѓески	Роден 03.12.1993г. во Гостивар
126.	Митко Слободан Голабоски	Роден 04.11.1992г. во Струга
127.	Павлинка Ване Димитриева	Родена 18.12.1992г. во Струмица
128.	Марија Кире Лазарова	Родена 20.09.1994г. во Холандија
129.	Ивана Сашко Мараш	Родена 07.02.1992г. во Скопје
130.	Мартина Небојша Живковиќ	Родена 04.12.1992г. во Скопје
131.	Уна Зоран Карановиќ	Родена 26.03.1991г. во Скопје
132.	Елеонора Сашо Јермилова	Родена 03.07.1992г. во Скопје
133.	Ивана Горан Јанкова	Родена 07.02.1995г. во Скопје
134.	Марија Сашо Кондева	Родена 19.05.1995г. во Скопје
135.	Ивана Влатко Пејовска	Родена 04.09.1996г. во Скопје
136.	Ивана Александра Апел	Родена 08.08.1993г. во Скопје
137.	Емилија Јордан Ивановска	Родена 07.01.1993г. во Велес
138.	Христина Звонко Јаневска	Родена 22.04.1995г. во Скопје
139.	Ива Тони Блажевска	Родена 21.11.1992г. во Тетово
140.	Соња Дејан Марковска	Родена 27.02.1994г. во Тетово
141.	Цвета Диме Младеновска	Родена 5.01.1993г. во Тетово
142.	Марјан Ванчо Урдов	Роден 19.08.1994г. во Струмица
143.	Славе Драган Наков	Роден 25.08.1994г. во Струмица
144.	Ице Ацо Колев	Роден 05.08.1991г. во Струмица
145.	Дејан Дарко Димовски	Роден 16.03.1992г. во Велес
146.	Мартин Душко Мишков	Роден 21.06.1991г. во Велес
147.	Филип Горан Тодоров	Роден 22.11.1993г. во Штип
148.	Александар Зоран Попов	Роден 02.05.1993г. во Штип
149.	Драганчо Костадина Нане	Роден 11.03.1993г. во Прилеп

150.	Бесим Дурим Љума	Роден 14.10.1993г. во Тетово
151.	Методија Марјан Басароски	Роден 17.10.1993г. во Прилеп
152.	Мартин Миле Стоиловски	Роден 03.04.1994г. во Штип
153.	Дарко Васо Ангеловски	Роден 04.02.1994г. во Скопје
154.	Дарко Љупчо Киров	Роден 30.11.1994г. во Штип
155.	Марко Јуниор Марко Стошиќ	Роден 09.04.1993г. во Скопје
156.	Мартин Љупчо Петковски	Роден 08.03.1992г. во Скопје
157.	Христина Љупчо Ристеска	Родена 21.12.1991г. во Прилеп
158.	Славчо Јовица Мирчевски	Роден 27.07.1991г. во Охрид
159.	Филип Томе Кафтаноски	Роден 11.06.1992г. во Охрид
160.	Бојан Марјан Милчевски	Роден 05.05.1992г. во Скопје
161.	Фросина Љупчо Ристеска	Родена 21.12.1991г. во Прилеп
162.	Ицко Славе Јанкоски	Роден 30.01.1993г. во Прилеп
163.	Валбона Шериф Селими	Родена 07.05.1994г. во Скопје
164.	Сермедие Муарем Латифова	Родена 07.10.1995г. во Горно Јаболчиште
165.	Дрита Аднан Исѓами	Родена 01.08.1996г. во с.Сарај
166.	Александра Ице Митроска	Родена 30.03.1992г. во Прилеп
167.	Огнен Борис Павловски	Роден 01.03.1991г. во Охрид
168.	Блаже Марјан Љушев	Роден 13.01.1991г. во Охрид
169.	Марија Зоран Жилевска	Родена 28.08.1995г. во Охрид
170.	Елизабета Зоран Филкова	Родена 28.05.1993г. во Тетово
171.	Надица Тони Јовановиќ	Родена 10.02.1993г. во Скопје
172.	Јасин Џемаил Реџалари	Роден 10.08.1992г. во Скопје
173.	Фисник Насер Дура	Роден 24.09.1993г. во Скопје
174.	Александар Павле Здравев	Роден 11.06.1992г. во Радовиш
175.	Метин Ибраим Рамадани	Роден 12.11.1992г. во Скопје
176.	Виктор Винко Димитровски	Роден 02.03.1991г. во Делчево
177.	Даниел Живко Филипov	Роден 23.12.1991г. во Кочани
178.	Влатко Јован Јованов	Роден 14.11.1991г. во Радовиш
179.	Горан Коце Шаматовски	Роден 16.09.1991г. во Радовиш
180.	Сашко Кире Арсов	Роден 01.02.1993г. во Штип
181.	Фуат Нафи Каиловски	Роден 18.04.1994г. во Скопје
182.	Тодорчо Златко Ангелов	Роден 25.02.1991г. во Штип
183.	Димитарче Кире Здравков	Роден 26.12.1994г. во Штип
184.	Адем Шефкет Адем	Роден 02.10.1995г. во Скопје
185.	Шабан Кадри Лимани	Роден 01.10.1993г. во Скопје
186.	Ангел Зоранчо Зафиров	Роден 19.11.1994г. во Штип
187.	Мартин Слободан Алексов	Роден 31.01.1992г. во Штип
188.	Мартин Димитар Георгиев	Роден 11.03.1992г. во Штип
189.	Николче Момчило Митревски	Роден 27.03.1993г. во Куманово
190.	Атдхе Меншир Мисини	Роден 28.04.1993г. во Куманово
191.	Мендо Јахир Џеладин	Роден 26.01.1993г. во Гифхорн-СРГ
192.	Веселин Сашо Кочоски	Роден 28.11.1993г. во Прилеп
193.	Синан Мухарем Џеладин	Роден 11.01.1993г. во Скопје
194.	Арди Кемал Хани	Роден 0.04.1994г. во Струга
195.	Симона Коста Маринова	Родена 02.07.1994г. во Скопје
196.	Марко Боро Блажевски	Роден 10.11.1992г. во Скопје
197.	Ненад Зоран Тасевски	Роден 15.09.1993г. во Скопје
198.	Ели Зоран Секуловска	Родена 17.10.1996г. во Скопје
199.	Вера Боро Блажевска	Родена 20.09.1994г. во Скопје
200.	Горазд Стефан Чепишевски	Роден 16.03.1993г. во Скопје
201.	Тијана Звонко Тасевска	Родена 24.09.1994г. во Скопје
202.	Константин Драган Битраков	Роден 20.12.1993г. во Скопје

203.	Вања Горан Јованова	Родена 01.04.1994г. во Скопје
204.	Љупчо Коле Блажевски	Роден 28.05.1996г. во Скопје
205.	Љупчо Зоран Цветков	Роден 13.10.1994г. Скопје
206.	Елена Кирчо Атанасовска	Родена 27.07.1995г. Скопје
207.	Кристијан Дејан Андреев	Роден 07.04.1995г. Скопје
208.	Иван Зоран Трпчевски	Роден 25.10.1993г. Скопје
209.	Дарко Драги Ангелковски	Роден 06.08.1992г. Скопје
210.	Христијан Васил Кипровски	Роден 13.12.1996г. Скопје
211.	Марио Антонио Џуговски	Роден 08.03.1997г. Скопје
212.	Мирјана Горан Ристовска	Родена 07.03.1997г. Скопје
213.	Деа Александра Калајлиоска	Родена 29.09.1996г. Скопје
214.	Стефан Тони Јакимовски	Роден 25.01.1995г. Скопје
215.	Кристијан Јованче Станојковски	Роден 29.12.1994г. во Крива Паланка
216.	Роберт Јованче Стаменковски	Роден 16.07.1992г. во Крива Паланка
217.	Луцијано Виорел Уце	Роден 27.02.1992г. во Кикинда, Р. Србија
218.	Христина Драганче Христовска	Родена 25.07.1994г. во Крива Паланка
219.	Амелија Виорел Уце	Родена 31.10.1993г. во Кикинда, Р. Србија
220.	Дијана Драги Ристовска	Родена 18.04.1991г. во Крива Паланка
221.	Горан Борко Дишковски	Роден 04.04.1995г. во Куманово
222.	Давид Бобан Бирдевски	Роден 22.07.1996г. во Куманово
223.	Анета Љупчо Станковска	Родена 26.11.1998г. во Крива Паланка
224.	Сандра Зоран Андовска	Родена 23.08.1996г. во Скопје
225.	Стефан Марјан Петровски	Роден 02.11.1991г. во Куманово
226.	Стефан Јончо Сарафиновски	Роден 02.05.1991г. во Куманово
227.	Костадин Орданче Петров	Роден 14.08.1994г. во Велес
228.	Александар Драган Атанасовски	Роден 23.12.1993г. во Куманово
229.	Јахи Бајруш Ибиши	Роден 17.12.1993г. во Куманово
230.	Иле Драган Крстески	Роден 02.08.1992г. во Прилеп
231.	Никола Милорад Ѓукиќ	Роден 25.08.1995г. во Куманово
232.	Марко Горан Рангеловиќ	Роден 10.03.1994г. во Велес
233.	Андреа Горан Угриноска	Родена 29.09.1992г. во Скопје
234.	Ребека Горан Јачовска	Родена 07.07.1993г. во Скопје
235.	Ана Митко Ангелова	Родена 24.09.1992г. во Кочани
236.	Соте Иво Андреески	Роден 12.05.1993г. во Битола
237.	Росана Трајче Кироска	Родена 22.01.1991г. во Прилеп
238.	Марјан Вен Нашоку	Роден 20.07.1995г. во Битола
239.	Драгослав Зоран Кудрановиќ	Роден 29.07.1992г. во Скопје
240.	Елена Јано Апостоловска	Родена 03.06.1991г. во Кавадарци
241.	Нина Емил Балабан	Родена 02.11.1995г. во Охрид
242.	Дијана Тоше Петрова	Родена 15.01.1992г. во Прокупље, Р. Србија
243.	Мартин Јовица Гелевски	Роден 19.10.1991г. во Скопје
244.	Дарко Атанас Коцевски	Роден 17.03.1992г. во Скопје
245.	Филип Тони Бурнески	Роден 10.07.1996г. во Прилеп
246.	Бобан Наум Апостолоски	Роден 19.09.1996г. во Охрид
247.	Ана Иванчо Ивановска	Родена 23.03.1996г. во Битола
248.	Ана-Белла Драган Димеска	Родена 07.01.1998г. во Битола
249.	Игор Димче Стефановски	Роден 19.12.1993г. во Велес
250.	Иван Звонко Делиев	Роден 02.11.1992г. во Скопје
251.	Борче Цветан Мирчевски	Роден 11.01.1992г. во Велес
252.	Христијан Марјан Тодоровски	Роден 06.01.1996г. во Скопје
253.	Вили Ана Јорданов	Роден 03.09.1995г. во Велес
254.	Јован Никола Чакарески	Роден 23.07.1994г. во Струга
255.	Евгенија Никола Чакареска	Родена 14.07.1995г. во Струга
256.	Дрилон Урим Леша	Роден 27.06.1992г. во Дебар
257.	Бриланд Агрон Чутра	Роден 30.03.1995г. во Дебар

258.	Томислав Зоран Јотовски	Роден 27.10.1990г. во Скопје
259.	Стефан Владимир Мицов	Роден 12.08.1992г. во Скопје
260.	Димитар Чедо Ристовски	Роден 05.01.1992г. во Скопје
261.	Лина Владимир Горческа	Родена 03.08.1994г. во Тетово
262.	Ива Љубиша Најденова	Родена 15.02.1994г. во Скопје
263.	Васка Горан Трајкова	Родена 24.03.1994г. во Велес
264.	Данил Бојан Зеленков	Роден 15.04.1994г. во Скопје
265.	Дамјан Драган Домазетовски	Роден 08.02.1995г. во Скопје
266.	Магдалена Тони Стоилковска	Родена 12.04.1996г. во Скопје
267.	Давид Антонио Мицевски	Роден 17.12.1998г. во Скопје
268.	Тања Стојмир Стојановска	Родена 15.09.1998г. во Охрид
269.	Искра Горан Јордановска	Родена 19.07.1996г. во Скопје
270.	Миа Горѓи Јованова	Родена 09.06.1995г. во Скопје
271.	Галиб Ердучан Мекиќ	Роден 08.08.1995г. во Скопје
272.	Игор Љупчо Андоновски	Роден 21.03.1994г. во Скопје
273.	Бесир Велија Дургути	Роден 19.08.1993г. во Скопје
274.	Дорис Боре Алексовска	Родена 31.05.1996г. во Тетово
275.	Теодор Тодор Делјановски	Роден 26.07.1996г. во Скопје
276.	Горазд Горан Србљак	Роден 24.08.1997г. во Скопје
277.	Драган Добри Думевски	Роден 12.04.1997г. во Битола
278.	Данче Митко Кржовска	Родена 22.02.1998г. во Скопје
279.	Горѓи Јован Поповски	Роден 20.08.1998г. во Скопје
280.	Катарина Дејан Маринковиќ	Родена 06.05.1999г. во Скопје
281.	Томислав Христо Андреевски	Роден 08.02.1998г. во Скопје
282.	Игор Александар Петровски	Роден 29.04.1994г. во Тетово
283.	Михаил Иван Таушанов	Роден 08.09.1992г. во Скопје
284.	Моника Зоран Стојковска	Родена 28.05.1993г. во Скопје
285.	Бојана Томислав Бејатовиќ	Родена 15.11.1994г. во Скопје
286.	Драгана Љупчо Николовска	Родена 31.08.1996г. во Будимпешта, Унгарија
287.	Александар Павле Константинов	Роден 11.05.1998г. во Скопје
288.	Никола Бошко Николовски	Роден 17.09.1998г. во Скопје
289.	Тони Петар Лазов	Роден 12.05.2000г. во Неготино
290.	Кренар Асип Таири	Роден 14.06.1996г. во Скопје
291.	Коста Горѓи Пеев	Роден 04.06.1997г. во Скопје
292.	Игор Милорад Милановиќ	Роден 19.05.1992г. во Скопје
293.	Дарко Благоја Недановски	Роден 29.09.1991г. во Скопје
294.	Стефан Сашко Лошковски	Роден 27.08.1991г. во Скопје
295.	Марио Маријан Синадиновски	Роден 27.08.1992г. во Скопје
296.	Омар Абдураман Абдурамани	Роден 28.08.1994г. во Скопје
297.	Димитар Тодор Стојчев	Роден 29.06.1992г. во Скопје
298.	Кристијан Горан Манасков	Роден 12.09.1992г. во Скопје
299.	Димитар Владимир Димовски	Роден 09.08.1992г. во Скопје
300.	Мартин Стефан Пулејковски	Роден 25.08.1992г. во Скопје
301.	Дарко Јордан Тасевски	Роден 09.08.1992г. во Скопје
302.	Марко Зоран Новковиќ	Роден 03.03.1995г. во Скопје
303.	Анастас Александар Белев	Роден 25.12.1991г. во Скопје
304.	Марко Даниела Трајковски	Роден 17.07.1997г. во Скопје
305.	Христијан Сашо Илиоски	Роден 02.09.1991г. во Битола
306.	Благојче Љупчо Спирковски	Роден 02.11.1992г. во Битола
307.	Фетије Аљуш Елези	Родена 27.04.1995г. во Скопје
308.	Ристо Горѓи Вуков	Роден 30.07.1995г. во Скопје
309.	Борјан Милан Јованоски	Роден 23.06.1995г. во Прилеп
310.	Никола Стојан Горески	Роден 01.06.1995г. во Охрид
311.	Љупка Илија Танаскоска	Родена 12.03.1994г. во Струга
312.	Зорица Горан Јованоска	Родена 20.07.1995г. во Струга
313.	Филип Злате Трпески	Роден 07.10.1995г. во Охрид

314.	Адриана Глигор Јаулеска	Родена 04.06.1993г. во Струга
315.	Теодора Благој Секуловска	Родена 06.08.1993г. во Битола
316.	Мартина Благоја Шипинкаровска	Родена 29.07.1994г. во Битола
317.	Јулијана Пеце Саламовска	Родена 27.05.1997г. во Битола
318.	Љубица Иле Илијевска	Родена 17.01.1999г. во Битола
319.	Иван Томе Крстевски	Роден 05.07.1993г. во Битола
320.	Мартина Драган Јездиќ	Родена 29.02.1996г. во Прилеп
321.	Ивана Зоран Јанкоска	Родена 23.10.1996г. во Прилеп
322.	Стефани Костадин Спиркоска	Родена 07.03.2001г. во Прилеп
323.	Емилија Кире Јовеска	Родена 15.05.2001г. во Прилеп
324.	Дино Дамир Бошњак	Роден 19.02.1994г. во Прилеп
325.	Александар Трајче Наумоски	Роден 02.05.1997г. во Прилеп
326.	Даниел Горан Стојановски	Роден 27.09.1994г. во Скопје
327.	Андреа Тони Петрушевски	Роден 18.11.1996г. во Скопје
328.	Васил Александар Пујовски	Роден 12.12.1995г. во Скопје
329.	Дариа Диме Стефановска	Родена 09.10.1997г. во Скопје
330.	Ина Горан Стефановска	Родена 26.08.1997г. во Скопје
331.	Ема Влатко Стефановска	Родена 16.06.1995г. во Скопје
332.	Марко Светозар Накиќ	Роден 02.01.1994г. во Скопје
333.	Драган Диме Волкановска	Роден 06.06.1993г. во Скопје
334.	Деа Михајло Здравковска	Родена 20.07.1994г. во Скопје
335.	Кристијан Диме Волкановски	Роден 22.12.1997г. во Скопје
336.	Ведран Михајло Здравковски	Роден 25.09.1997г. во Скопје
337.	Горазд Дарко Атанасов	Роден 25.01.1996г. во Скопје
338.	Филип Спиро Михајловски	Роден 08.08.1991г. во Скопје
339.	Димитар Љупчо Поп-Стефанија	Роден 07.11.1995г. во Охрид
340.	Ердал Фарук Лушо	Роден 24.01.1994г. во Струга
341.	Новица Душко Велјаноски	Роден 23.07.1998г. во Охрид
342.	Дамјан Љупчо Поп-Стефанија	Роден 18.09.1999г. во Охрид
343.	Кирил Мирче Мирчески	Роден 16.09.1993г. во Струга
344.	Ардијан Ајруш Фејзулоски	Роден 01.12.1999г. во Струга
345.	Александар Стефан Фармакоски	Роден 31.05.1992г. во Охрид
346.	Берат Башким Јакупи	Роден 29.05.1993г. во Гостивар
347.	Мартин Дејан Петрески	Роден 06.04.1994г. во Прилеп
348.	Бојан Александар Јовановски	Роден 09.12.1993г. во Скопје
349.	Горан Зоран Василевски	Роден 24.12.1992г. во Скопје
350.	Емил Ангел Павлов	Роден 06.04.1992 г. во Скопје
351.	Мартин Љупчо Ристовски	Роден 21.08.1996г. во Скопје
352.	Никола Милан Димитриевиќ	Роден 22.09.1996г. во Скопје
353.	Игор Методије Таневски	Роден 02.12.1995г. во Скопје
354.	Филип Јоле Ѓурчиновски	Роден 07.07.1994г. во Скопје
355.	Тодор Стеван Ристески	Роден 13.03.1992г. во Прилеп
356.	Екрем Сафет Хајдари	Роден 16.04.1996г. во Гостивар
357.	Кристијан Слободан Вучковски	Роден 15.04.1996г. во Скопје
358.	Симона Бошко Заборска	Родена 16.10.1994г. во Скопје
359.	Мартин Љупчо Томовски	Роден 25.01.1992г. во Скопје
360.	Сара Иво Радичевска	Родена 05.09.1994г. во Скопје
361.	Емануел Глигор Ристевски	Роден 02.02.1996г. во Скопје
362.	Никола Ламбе Иловски	Роден 16.12.1992г. во Скопје
363.	Кристина Бранислав Крстевска	Родена 16.04.1995г. во Скопје
364.	Елена Сашо Трајковска	Родена 17.08.1993г. во Скопје
365.	Марија Димче Матракоска	Родена 01.04.1994г. во Прилеп
366.	Орбин Селим Динарица	Роден 16.11.1995г. во Скопје
367.	Даниел Драги Тунев	Роден 02.03.1994г. во Штип
368.	Искра Митко Каракашоска	Родена 13.02.1997г. во Прилеп
369.	Поликсенија Стеван Јовановска	Родена 11.07.1993г. во Прилеп
370.	Христина Свето Ристиќ	Родена 13.12.1997г. во Скопје

371.	Марија Ацо Рангелова	Родена 28.07.1997г. во Скопје
372.	Адил Суад Мехмед	Роден 05.06.1997г. во Кочани
373.	Николче Рубин Мирчевски	Роден 02.12.1993г. во Прилеп
374.	Иван Сашко Христов	Роден 19.09.1995г. во Штип
375.	Нинослав Ацо Саботковски	Роден 07.09.1991г. во Ниш, Р. Србија
376.	Кристина Љупчо Стојчевска	Родена 11.05.1993г. во Делчево
377.	Аријант Неби Селими	Роден 27.03.1991г. во Гостивар
378.	Валон Ирфан Јонузи	Роден 10.0.1993г. во Тетово
379.	Елена Љупчо Стојчевска	Родена 03.06.1995г. во Делчево
380.	Дарко Никола Митрулов	Роден 11.08.2001г. во Скопје
381.	Стефан Драган Крстевски	Роден 30.07.1995г. во Делчево
382.	Димитар Киро Ѓорѓиев	Роден 16.05.1993г. во Неготино
383.	Мила Орце Дишлиоска	Родена 23.04.1994г. во Струга
384.	Викторија Данче Јанева	Родена 15.08.1999г. во Кратово
385.	Дарио Жарко Милески	Роден 22.08.1996г. во Скопје
386.	Енес Муамет Реџеџи	Роден 21.09.1997г. во Скопје
387.	Андреј Бранко Мишев	Роден 20.02.1998г. во Скопје
388.	Кристијан Никола Костов	Роден 20.11.1991г. во Скопје
389.	Мартин Стојко Тодоровски	Роден 10.04.1991г. во Скопје
390.	Стојче Агрил Попоски	Роден 06.07.1991г. во Струга
391.	Мери Васе Јанева	Родена 13.01.1994г. во Струмица
392.	Фросина Живко Стојановска	Родена 10.07.1994г. во Скопје
393.	Давид Тони Илиески	Роден 08.04.1997г. во Скопје
394.	Војдан Сашо Андонов	Роден 06.11.1998г. во Скопје
395.	Кадир Асан Камбери	Роден 28.01.2000г. во Велес
396.	Бехар Шечери Мамути	Роден 21.12.1994г. во Фрехен, СРГ
397.	Јасир Фадил Асани	Роден 19.05.1995г. во Скопје
398.	Сунај Абедин Љатифовски	Роден 01.07.1996г. во Скопје
399.	Мевлуд Гарип Мемишевски	Роден 09.09.1991г. во с.Патишка Река
400.	Никола Љупчо Василев	Роден 18.10.1992г. во Струмица
401.	Бујамин Исен Осман	Роден 06.07.1991г. во Скопје
402.	Тео Предраг Стојановиќ	Роден 26.09.1993г. во Велес
403.	Мартин Драге Младеновски	Роден 02.03.1993г. во Куманово
404.	Александар Љубе Димовски	Роден 06.07.1994г. во Велес
405.	Марио Бојан Георгиевски	Роден 25.03.1996г. во Куманово
406.	Зинел Себаедин Шамаковски	Роден 28.01.1996г. во Битола
407.	Јованка Драган Гусаќоска	Родена 11.09.1992г. во Прилеп
408.	Мите Зоран Манев	Роден 06.01.1992г. во Штип
409.	Дарио Гоце Тасески	Роден 16.03.1993г. во Прилеп
410.	Димитар Миле Стојаноски	Роден 23.06.1992г. во Прилеп
411.	Валерија Киро Јаковлеска	Родена 04.05.1993г. во Прилеп
412.	Трајче Ило Марков	Роден 15.09.1992г. во Кавадарци
413.	Владимир Звонко Стојаноски	Роден 07.12.1995г. во Прилеп
414.	Владимир Бошко Талески	Роден 05.07.1993г. во Прилеп
415.	Сашко Ѓоко Ангелов	Роден 22.06.1992г. во Кавадарци
416.	Мартина Лазо Темелќоска	Родена 20.03.1991г. во Скопје
417.	Александар Владо Ристов	Роден 30.06.1992г. во Штип
418.	Коста Зоран Георгиевски	Роден 11.04.1992г. во Скопје
419.	Кристијан Тони Марковски	Роден 09.04.1993г. во Скопје
420.	Лука Сашо Гаревски	Роден 08.01.1994г. во Куманово
421.	Симона Драган Трајановска	Родена 13.06.1991г. во Скопје
422.	Викторија Стојко Тодоровска	Родена 05.05.1992г. во Скопје
423.	Силвија Жика Стојановска	Родена 27.09.1993г. во Скопје
424.	Јане Тодор Стојчевски	Роден 29.01.1992г. во Скопје
425.	Бојана Јоце Пешевска	Родена 06.08.1993г. во Скопје

426.	Викторија Игор Спасовска	Родена 04.10.1994г. во Скопје
427.	Александар Ѓорѓи Вељановски	Роден 16.07.1992г. во Скопје
428.	Александра Петар Миланова	Родена 16.05.1993г. во Скопје
429.	Иван Јорданчо Јанев	Роден 26.05.1995г. во Кочани
430.	Бети Слаѓан Петковска	Родена 23.6.1995г. во Куманово
431.	Иван Зоран Јовановски	Роден 06.10.1995г. во Штип
432.	Иван Ристе Јованов	Роден 19.07.1995г. во Радовиш
433.	Ели Ацо Јаковска	Родена 16.05.1995г. во Пробиштип
434.	Маја Слободанчо Калинова	Родена 09.07.1993г. во Велес
435.	Марија Васил Ричлиева	Родена 19.06.1996г. во Струмица
436.	Илија Славчо Димоски	Роден 06.10.1994г. во Прилеп
437.	Бејда Бедри Алиу	Родена 28.08.1992г. во Гостивар
438.	Симона Драгољуб Стефановска	Родена 13.12.193г. во Кичево
439.	Стефани Миле Најденовска	Родена 25.09.1995г. во Битола
440.	Драган Влатко Стојанов	Роден 01.02.1995г. во Кавадарци
441.	Кристијан Андон Сотировски	Роден 27.09.1996г. во Неготино
442.	Петар Митко Андоновски	Роден 19.08.1996г. во Скопје
443.	Абдул Кадир Мустафа Јахја	Роден 13.02.1997г. во Скопје
444.	Сара Дејан Ристовска	Родена 09.09.1996г. во Скопје
445.	Ана Панче Јакимовска	Родена 10.06.1994г. во Скопје
446.	Мартин Саше Климовски	Роден 07.03.1995г. во Скопје
447.	Бошко Љупчо Рафајловски	Роден 12.03.1993г. во Скопје
448.	Филип Ангелковиќ	Роден 26.05.1993г. во Скопје
449.	Атанасие Јосиф Петров	Роден 05.11.1993г. во Скопје
450.	Кристијан Марјан Лазарев	Роден 29.04.1995. во Скопје
451.	Иван Александар Ѓорѓиевски	Роден 10.05.1993г. во Скопје
452.	Едис Елвис Алиоски	Роден 05.05.1995г. во Прилеп
453.	Кети Илија Петреска	Родена 20.06.1996г. во Скопје
454.	Димитар Владимир Боцев	Роден 16.01.1993г. во Скопје
455.	Ангел Урош Џуковски	Роден 19.03.1998г. во Скопје
456.	Тренче Илија Петреска	Родена 12.11.1999г. во Струга
457.	Виктор Методија Ташевски	Роден 08.10.1999г. во Скопје
458.	Томислав Звонко Китановски	Роден 07.07.1992г. во Скопје
459.	Филип Марија Анастасовски	Роден 28.11.1996г. во Скопје
460.	Александар Драган Ѓорѓиевски	Роден 08.09.1996г. во Куманово
461.	Софија Валентина Антоvsка	Родена 09.06.1991г. во Скопје
462.	Филип Васил Арсов	Роден 22.11.2002г. во Св. Николе
463.	Дарко Чедо Тасковски	Роден 17.04.1992г. во Куманово
464.	Анита Тони Данева	Родена 06.03.1991г. во Штип
465.	Александар Зоран Атанасов	Роден 24.04.1994г. во Штип
466.	Димитар Славчо Шамбилов	Роден 07.05.1997г. во Велес
467.	Милорад Момчило Стефановски	Роден 05.12.1990г. во Куманово
468.	Марјан Радо Јованов	Роден 28.02.1997г. во Кавадарци
469.	Алмир Адем Керимовски	Роден 15.10.1993г. во Фулендорф, СРГ
470.	Давид Љуба Барбареов	Роден 02.06.1992г. во Штип

Бр. 08–2345/3
31 август 2010 година
Скопје

Директор,
дипл. правник **Диме Спасов**, с.р.

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Издание	Цена денари	Р.бр	Издание	Цена денари
1	МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двесеттите години од XX век м-р Митко Јованов	500,00	23	ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка), 2007	150,00
2	СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕГУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект -	800,00	24	ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ (издание 2007)	120,00
3	МЕГУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р Звонимир Јанкуловски	1300,00	25	ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00
4	КРИВИЧЕН ЗАКОНИК Акад. Владо Камбовски	800,00	26	ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (редакциски пречистен текст), 2008	200,00
5	КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА - проф. д-р Бранислав Симоновиќ - проф. д-р Методија Ангелески - доц. д-р Душко Стојановски	1000,00	27	ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
6	ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	28	ЗБИРКИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004. а) I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
7	ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА (издание 2008)	350,00	б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетска дејност)	210,00
8	ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА, 2008	200,00	в)	III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00
9	ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 2009	400,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00
10	ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	д)	КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИРКИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004	840,00
11	ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (издание 2008)	200,00	29	ЗБИРКА НА МЕГУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО, 2000	80,00
12	ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	30	ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
13	ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	31	ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
14	ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (редакциска збирка), 2007	400,00	32	ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ, 2008	150,00
15	ЗАКОН ЗА НОТАРИЈАТОТ (издание 2007)	250,00	33	ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, 2008	120,00
16	ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (издание 2007)	300,00	34	ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, 2008	150,00
17	ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА (издание 2007)	100,00	35	ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ, 2008	150,00
18	ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО (издание 2007)	50,00	36	ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
19	ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ (издание 2007)	80,00	37	ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА, 2008	100,00
20	ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (издание 2007)	150,00	38	ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, 2008	300,00
21	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (редакциска збирка), 2007	500,00	39	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА СУДОВИТЕ (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
22	ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ (редакциска збирка), 2007	400,00	40	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, 2009	200,00
			41	ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТНОСТ, 2009	150,00
			42	ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА, 2009	150,00
			43	ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО, 2009	250,00
			44	ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 2009	200,00

П О Р А Ч К А Б Р. 120

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 30000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____
Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.)

Потпис на порачателот _____

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



1

300,00



Н О В О

300,00

2



НАЈНОВИ
ИЗДАНИЈА

П О Р А Ч К А Б Р. 120

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во _____ примероци;
2) во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2010 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот _____



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010120